

Службен весник

на Република Македонија

Број 182

11 декември 2014, четврток

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5614. Одлука од Претседателот на Република Македонија	3	5620. Одлука за пренесување во сопственост на недвижна ствар на Општина Долнени	7
5615. Уредба за Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица за 2015 година	3	5621. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за градежништво изградба одржување и услуги АВТОГРАДБА ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар на локалитетот “Краста“с.Мирдита, општина Гостивар.....	7
5616. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола	3	5622. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина– глина на Заштитното друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Крива Паланка на локалитетот „Крива Круша“ општина Ранковце	7
5617. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Врховен суд на Република Македонија.....	4		
5618. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Национален совет за развој на волонтерството	4		
5619. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за финансии – Управа за јавни приходи (опрема за продукциска околина)	5		

	Стр.		Стр.
5623. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – минерална вода на Друштвото за производство, услуга и трговија УСКАНА ГАРА увоз-извоз ДООЕЛ с.Мамудовци Кичево на локалитетот „Бигор“ општина Кичево.....	8	5630. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба-реконструкција на постојни улици во село Врбоец КО Врбоец Општина Крушево.....	11
5624. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – минерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги САН АНД СТАРС ДОО експорт -импорт Тетово на локалитетот „с. Првце“ општина Теарце.....	8	5631. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на нова наплатна станица Градско на магистрален пат А1 КО Виничани Општина Велес.....	12
5625. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт - импорт Скопје на локалитетот „Пасивер“ општина Чучер Сандево.....	9	5632. Решение за именување на координатор, заменик координатор, секретар и членови на Координативното тело за надзор на пазарот.....	12
5626. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – глина на Заштитното друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Крива Паланка на локалитетот „Ранковце“ општина Ранковце.....	10	5633. Годишна програма за изменување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2014 година.....	12
5627. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на Трговското друштво за производство проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубарево – Скопје на локалитетот „Подцуцул“ општина Сопиште.....	10	5634. Исправка на Одлуката за изменување на Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните.....	13
5628. Одлука за изменување на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенција за храна и ветеринарство.....	11	5635. Правилник за измена на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови.....	17
5629. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фекална канализација за УБ9 и УБ9Б Радовиш, КО Радовиш-вон г.р. Општина Радовиш.....	11	5636. Правилник за поблиските критериуми и начинот на уредување на туристичката развојна зона.....	17
		5637. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија...	17
		5638. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија...	20
		5639. Одлука за измена на Статут на Комора на извршители на РМ.....	23
		5640. Колективен договор за енергетика.....	24
		5641. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2014 година.....	36
		Огласен дел	1-76

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****5614.**

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија ја донесувам следната

ОДЛУКА**I**

На ЕВРЕЈСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

и се доделува признанието

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

за долгогодишната работа и дејствување во Република Македонија, со што даде значаен придонес во градењето на македонскиот модел на соживот и демократското општество, како и за поддршката и унапредувањето на односите и соработката со Државата Израел.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-1129/1
11 декември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
5615.**

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе

УРЕДБА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотациите од Буџетот на Република Македонија за 2015 година за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица, по општини кои ги исполниле условите за пристап до блок дотациите за финансирање на пренесените надлежности.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2015 година во Раздел 15001 – Министерство за труд и социјална политика, Потпрограма А2 – Пренесување на надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансирање за дејноста социјална заштита-домови за стари лица.

Член 3

Распределбата на блок дотации се врши според следните критериуми:

- основна сума по корисник за сместување во општински јавни установи за стари лица согласно состојбата на корисникот, подвижен или неподвижен и пар-

тиципацијата на корисникот во услугата, со вкалкулирани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од останатите општински јавни установи за стари лица каде што периодот на греење значително е подолг од периодот на греење во останатите општини;

- бројот на сместени лица (корисници на социјална услуга) во општински јавни установи за стари лица

- број на вработени во општински јавни установи за стари лица.

Член 4

Распределбата на блок дотации се врши според следната формула:

$$BD\ i\ \text{социјална заштита} = OS\ i\ \times \text{Коефициент } i$$

$$OS\ i = T \times Br\ i$$

BD i социјална заштита – претставува блок дотација за сместување на стари лица во општинските јавни установи за стари лица, по општина;

OS i – претставува основна сума по корисник годишно за сместување на стари лица во општинските јавни установи за стари лица, по општина;

T – претставува трошок (цена) по корисник годишно за сместување на стари лица во општинските јавни установи за стари лица, по општина. Трошокот (цената) по корисник е утврдена во зависност од состојбата на корисникот (подвижен или неподвижен корисник) и партиципација на корисникот во трошоците на услугата.

Br i – претставува фактички број на социјални корисници во општинските јавни установи за стари лица, по општина;

Коефициент i – претставува коефициент според бројот на вработени во општинските јавни установи за стари лица, по општина.

Член 5

Средствата за блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица, се насочуваат во општините каде што е седиштето на установата, од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика, месечно или во динамика договорена со Министерството за финансии.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2015 година.

Бр. 42-10302/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5616.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното

претпријатие „Стрежево“ – Битола, бр.02-646/1 од 30.10.2014 година, донесена од Управниот одбор на ова Јавно претпријатие, на седницата, одржана на 30.10.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8935/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5617.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Опис	Количина	Вредност во денари
1.	Софтвер (кориснички) за потребите на Казнената евиденција	1	2.335.407,00
2.	Сервер за виртуелизација HP DL 380p GEN8	1	863.024,00
3.	Сервер за виртуелизација HP DL 380p GEN8	1	863.024,00
4.	Софтвер за виртуелизација VMware vSphere Essentials Plus	1	388.452,00
5.	Надградба за постоечки свич HP 8506 ZL switch (мрежен модул)	1	274.690,00
6.	Софтвер за оперативен систем Microsoft Windows Server 2012 Standard	1	48.281,00
7.	Софтвер за оперативен систем Microsoft Windows Server 2012 Standard	1	48.281,00
8.	Софтвер за оперативен систем Microsoft Windows Server 2012 Standard	1	48.281,00
9.	Софтвер за оперативен систем Microsoft Windows Server 2012 Standard	1	48.281,00
10.	Софтвер за оперативен систем Microsoft Windows Server 2012 Standard	1	48.281,00
11.	Софтвер за оперативен систем Microsoft Windows Server 2012 Standard	1	48.281,00
12.	Софтвер за оперативен систем Microsoft Windows Server 2012 Standard	1	48.281,00
13.	Софтвер за оперативен систем Microsoft Windows Server 2012 Standard	1	48.281,00
14.	Софтвер за менаџирање на бази на податоци Microsoft SQL Server 2012	1	151.085,00
	Вкупно:		5.261.930,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Врховен суд на Република Македонија.

Член 3

Министерот за правда склучува договор со претседателот на Врховен суд на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8990/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5618.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА РАЗВОЈ НА ВОЛОНТЕРСТВОТО

Член 1

Во Одлуката за формирање на Национален совет за развој на волонтерството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/12), во членот 2 ставот 1 се менува и гласи:

„Националниот совет за развој на волонтерството го сочинуваат претставници од:

- Министерството за труд и социјална политика - Александра Личоска;
- Министерството за образование и наука - Агим Рушити;
- Агенцијата за млади и спорт - Зорица Стаменковска;
- Генералниот секретаријат за Владата на Република Македонија/Одделение за соработка со невладини организации - Сузана Никодијевиќ – Филиповска;
- Заедницата на единиците на локалната самоуправа - Иван Неделковски;
- Коалицијата на младински организации СЕГА-Прилеп - Зоран Илиески;
- Здружение КОНЕКТ – Скопје - Никица Кусиникова;
- Црвен крст на Република Македонија - Александра Ристовски и
- Младински културен центар - Битола - Златко Талевски.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9405/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5619.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ – УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ (ОПРЕМА ЗА ПРОДУКЦИСКА ОКОЛИНА)

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движните ствари:

Бр.	Код	Опис	Количина	Цена	ДДВ	Вкупно со ДДВ
1	Рак/Витрина за поставување на сервери составена од					
	LN-FS32U6080-11132U	19" Free Standing Cabinets W=600mm D=800mm dynamic	1	25,476.00	18 %	30,061.68
	LN-RAF-SBT-D800U	Fixed Shelf, 19" 1U Metal Bracket, 570mm for D=800mm cab., 50 kg Universal Mod.2	3			
	LN-PRZ-SGT-1U6P	6xDIN49440 Socket Schuko Power Str., 19" 1U, aluminium hou., 1x16A cct breaker	1			
	LN-FAN-ONF-4FFS	4 Fan Module on/off switched Free Standing Type	1			
2	VI 2200 LCD	2000VA Line-Interactive UPS / 1200W	2	17,702.00	18 %	20,888.36
3	HP ProLiant DL380p Gen8 сервер со следнава конфигурација					
	733646-425	HP ProLiant DL380p Gen8	2	661,194.00	5%	694,253.70
	656363-B21	HP 750W CS Plat PL HtPlgPwr Supply	2			
	656363-B21	HP 750W CS Plat PL HtPlgPwr Supply	2			
		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz	2			
		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz	2			
	731656-081	HP 8GB 1Rx4 PC3L-12800R-11	2			
	731656-081	HP 8GB 1Rx4 PC3L-12800R-11	2			
	731656-081	HP 8GB 1Rx4 PC3L-12800R-11	2			
	731656-081	HP 8GB 1Rx4 PC3L-12800R-11	2			
	EG0300FBVFL	300GB SFF SAS 2.5in HP HDD Drive	2			
	EG0300FBVFL	300GB SFF SAS 2.5in HP HDD Drive	2			
	EG1200FDNJY	1,2TB SFF SAS 2.5in HP HDD Drive	2			
	EG1200FDJYT	1,2TB SFF SAS 2.5in HP HDD Drive	2			
	EG1200FDNJY	1,2TB SFF SAS 2.5in HP HDD Drive	2			
4	EG1200FDNJY	1,2TB SFF SAS 2.5in HP HDD Drive	1	40,755.00	5%	42,792.75
5	Васкуп сервер со следната конфигурација					
		MB - MSI Z87-G41	1	62,293.00	5%	65,407.65
		CPU - INTEL Core i5 4460	1			
		HDD - 4 x WD 4TB, IntelliPower, 64MB, SATA III, Red NAS, WD40EFRX	1			
		RAM - 2 X Silicon Power 4GB DDR3 1600Mhz	1			
		CD - LG DVD RW SATA 24x, Super Multi, DL, Blac	1			
		CASE - 4U RACK M.Industrial W/O	1			
		PSU - CHIEFTEC SMART 700W	1			
		LAN - 2 x D-Link 32bit GB Ethernet Adapter PCI DGE-528T	1			

6		CISCO SG 200-18 18-port Gigabit Smart Switch	1	10,600.00	18 %	12,508.00
7		SPARE HDD – HP 300GB SFF SAS 2.5in HDD Drive	1	5,990.00	5%	6,289.50
8		Windows Svr Std 2008 64Bit English non-EU/EFTA DVD 5 Clt	1	46,500.00	5%	48,825.00
9		Dupa - Комуникациски софтвер за крипто решение со Dupa фискални апарати	1	520,000.00	5%	546,000.00
10		AdCrypt - софтвер за криптирање/декриптирање комуникација со Accent фискални апарати	1	1,116,000.00	5%	1,171,800.00
11		Fiscal.info - WEB/серверска апликација за контрола на фискални апарати	1	4,557,000.00	5%	4,784,850.00
12		Конфигурација и инсталирање на виртуелизациска околина Ganeti	1	120,000.00	18 %	141,600.00
13		Техничка документација со опис на решението/ Упатство за корисници	1	0.00		0.00
ВКУПНО						7,565,277.00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерство за финансии – Управа за јавни приходи.

Член 3

Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор за примопредавање со директорот на Управа за јавни приходи за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10068/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5620.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Член 1

Со оваа одлука на Општина Долнени се пренесува во сопственост, без надомест, недвижна ствар - зграда, лоцирана на КП бр.2560/4, КО Житоше, евидентирана во Имотен лист бр.943, сопственост на Република Македонија, со вкупна внатрешна површина од 1554 м², и тоа:

- зграда 1, влез 1, кат 1, ДП со површина од 664 м²;
- зграда 1, влез 1, кат 1, ХС со површина од 49 м²;
- зграда 1, влез 1, ПР, ХС со површина од 55 м²;
- зграда 1, влез 1, ПР, ДП со површина од 746 м²;
- зграда 1, влез 1, ПР, ПП со површина од 40 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10081/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5621.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ИЗГРАДБА ОДРЖУВАЊЕ И УСЛУГИ АВТОГРАДБА ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ГОСТИВАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КРАСТА” С.МИРДИТА, ОПШТИНА ГОСТИВАР

1. На Друштвото за градежништво изградба одржување и услуги АВТОГРАДБА ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот “Краста” с. Мирдита, општина Гостивар, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7488947	4625293
T-2	7489047	4625610
T-3	7489157	4625700
T-4	7489318	4625404
T-5	7489159	4625148

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0.115442 km².

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10237/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5622.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА– ГЛИНА НА ЗАШТИТНОТО ДРУШТВО ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ЗА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ЗАСТАПНИШТВО И ОСТАНАТИ УСЛУГИ УНИВЕРЗАЛ-С ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КРИВА ПАЛАНКА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРИВА КРУША“ ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– глина на локалитетот „Крива Круша“ општина Ранковце на Заштитното друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Крива Паланка, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.42-3906/1 од 7.07.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/14).

2. Заштитното друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Крива Паланка достави понуда со број 00000037 на 18.11.2014 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Заштитното друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Крива Паланка ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Заштитното друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Крива Паланка се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– глина на локалитетот „Крива Круша“ општина Ранковце на Заштитното друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Крива Паланка, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.42-3906/1 од 7.07.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/14).

лошки истражувања на минерална сировина— глина на локалитетот „Крива Круша“ општина Ранковце, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7590550	4670688
2	7590650	4670707
3	7590737	4670590
4	7590931	4670422
5	7590824	4670434
6	7590806	4670477
7	7590607	4670565

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.030949 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 65.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10417/4
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5623.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГА И ТРГОВИЈА УСКАНА ГАРА УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ С.МАМУДОВЦИ КИЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БИГОР“ ОПШТИНА КИЧЕВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – минерална вода на локалитетот „Бигор“ општина Кичево на Друштвото за производство, услуга и трговија УСКАНА ГАРА увоз-извоз ДООЕЛ с.Мамудовци Кичево,

согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.42-3906/1 од 7.07.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/14).

2. Друштвото за производство, услуга и трговија УСКАНА ГАРА увоз-извоз ДООЕЛ с.Мамудовци Кичево достави понуда со број 00000035 на 18.11.2014 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, услуга и трговија УСКАНА ГАРА увоз-извоз ДООЕЛ с.Мамудовци Кичево ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, услуга и трговија УСКАНА ГАРА увоз-извоз ДООЕЛ с.Мамудовци Кичево се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – минерална вода на локалитетот „Бигор“ општина Кичево, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7498300	4598235
2	7499000	4598338
3	7499000	4597300
4	7498307	4597300

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.687278 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 117.500,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10417/5
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5624.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ САН АНД СТАРС ДОО ЕКСПОРТ -ИМПОРТ ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ПРВЦЕ“ ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суrowина – минерална вода на локалитетот „с. Првце“ општина Теарце на Друштвото за производство, трговија и услуги САН АНД СТАРС ДОО експорт -импорт Тетово, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални суrowини бр.42-3906/1 од 7.07.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/14).

2. Друштвото за производство, трговија и услуги САН АНД СТАРС ДОО експорт -импорт Тетово достави понуда со број 00000036 на 18.11.2014 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, трговија и услуги САН АНД СТАРС ДОО експорт -импорт Тетово ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги САН АНД СТАРС ДОО експорт -импорт Тетово се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суrowина – минерална вода на локалитетот „с. Првце“ општина Теарце, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7506574	4665274
2	7506124	4665318
3	7506309	4664755
4	7506605	4665000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.166955 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 93.500,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10417/6
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

5625.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минерални суrowини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕУРО АКТИВА ДОО ЕКСПОРТ - ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПАСИВЕР“ ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суrowина – варовник на локалитетот „Пасивер“ општина Чучер Сандево, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт - импорт Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални суrowини бр.42-3906/1 од 7.7.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/14).

2. Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт - импорт Скопје, достави понуда со број 00000038 на 18.11.2014 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт - импорт Скопје, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт - импорт Скопје, се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суrowина – варовник на локалитетот „Пасивер“ општина Чучер Сандево, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7529004	4662982
2	7528409	4663841
3	7528766	4664201
4	7529292	4663579
5	7530197	4662782
6	7530095	4662701
7	7529729	4662825
8	7529502	4663054

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.869026 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 98.000,00 денари, субјектот од точка 1 од оваа одлука, е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија, во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10417/7
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5626.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА– ГЛИНА НА ЗАШТИТНОТО ДРУШТВО ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ЗА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ЗАСТАПНИШТВО И ОСТАНАТИ УСЛУГИ УНИВЕРЗАЛ-С ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КРИВА ПАЛАНКА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РАНКОВЦЕ“ ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– глина на локалитетот „Ранковце“ општина Ранковце, на Заштитното друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Крива Паланка, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 42-3906/1 од 7.7.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/14).

2. Заштитното друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Крива Паланка достави понуда со број 00000039 на 18.11.2014 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Заштитното друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Крива Паланка, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Заштитното друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Крива Паланка се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– глина на локалитетот „Ранковце“ општина Ранковце, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7592475	4671600
2	7593080	4671640
3	7593080 4	671220
4	7592640	4671200

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.216700 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 65.000,00 денари, субјектот од точка 1 од оваа одлука, е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10417/8
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5627.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА– ВАРОВНИК НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПРОЕКТИРАЊЕ И ИНЖЕНЕРИНГ ВАРДАРГРАДБА ДОО С.ТРУБАРЕВО – СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПОДЦУЦУЛ“ ОПШТИНА СОПИШТЕ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– варовник на локалитетот „Подцуцул“ општина Сопиште, на Трговското друштво за производство проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубарево – Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 42-3906/1 од 7.7.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/14).

2. Трговското друштво за производство проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубарево – Скопје достави понуда со број 00000040 на 18.11.2014 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Трговското друштво за производство проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубарево – Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Трговското друштво за производство проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубарево – Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– варовник на локалитетот „Подцуцул“ општина Сопиште, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7530070	4641930
2	7530300	4642050
3	7530500	4641950
4	7530675	4642000
5	7531210	4641580
6	7530950	4641235
7	7530630	4641470
8	7530645	4641750

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.328375 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 858.000,00 денари, субјектот од точка 1 од оваа одлука, е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки, во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10417/9
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5628.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Член 1

Во Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенција за храна и ветеринарство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 129/14), во членот 1, бројот „3965“ се заменува со бројот „3966“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10492/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5629.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА УБ9 И УБ9Б РАДОВИШ, КО РАДОВИШ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фекална канализација за УБ9 и УБ9Б Радовиш, КО Радовиш-вон г.р., општина Радовиш.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 17, 29м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 4207	Радовиш-вон г.р.	Бела Црква	лозе	3
дел 3933/1	Радовиш-вон г.р.	Кулук Ерик	нива	2
дел 3971/5	Радовиш-вон г.р.	Кулук Ерик	нива	2
дел 3955	Радовиш-вон г.р.	Кулук Ерик	нива	2
дел 3954/1	Радовиш-вон г.р.	Кулук Ерик	нива	2
дел 3953/1	Радовиш-вон г.р.	Кулук Ерик	нива	2
дел 3954/2	Радовиш-вон г.р.	Кулук Ерик	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				6400м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10646/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5630.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА-РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОСТОЈНИ УЛИЦИ ВО СЕЛО ВРБОЕЦ КО ВРБОЕЦ ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба-реконструкција на постојни улици во село Врбоец КО Врбоец, општина Крушево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 2255м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1360/2 деп	Врбоец	Скршена врба	пш-други природни нетпоздиг земјишта	0
1351/2 деп	Врбоец	Гулски пат	пш-други природни нетпоздиг земјишта	0
1154 деп	Врбоец	Село	нива	5
889 деп	Врбоец	Село	нива	5
1152 деп	Врбоец	Село	нива	5
895 деп	Врбоец	Село	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				12000м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10653/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5631.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА НОВА НАПЛАТНА СТАНИЦА ГРАДСКО НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ А1 КО ВИНИЧАНИ ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на нова наплатна станица Градско на магистрален пат А1 КО Виничани, општина Велес.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 242 м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 1253/1	Виничани	Јафорица	пасиште	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				108000м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10654/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5632.

Врз основа на член 7, став 4 од Законот за надзор на пазарот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10 и 79/13) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 13/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА КООРДИНАТОР, ЗАМЕНИК КООРДИНАТОР, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРОТ

Член 1

Се формира Координативно тело за надзор на пазарот (во натамошниот текст: Координативно тело)

За координатор, заменик координатор, секретар и членови на Координативното тело се именуваат:

а) за координатор

- Нериман Целадини, раководител на Сектор за внатрешен пазар- Министерство за економија
б) за заменик координатор

- м-р Кирил Миноси, директор на Државен пазарен инспекторат

в) за членови

- Зоран Крајовски од Кабинет на заменик претседателот на Владата задолжен за економски прашања и координација со економските ресори

- м-р Зоран Поповски, директор на Агенција за храна и ветеринарство

- Горан Митровски, раководител на одделение- Државен инспекторат за техничка инспекција

- Слаѓана Андоновска, раководител на сектор - Државен инспекторат за труд

- Мите Начев, инспектор за животна средина- Државен инспекторат за животна средина

- д-р Љубица Гиачо, раководител на подрачно одделение- Државен санитарен и здравствен инспекторат

- Љупчо Чингоски-началник на одделението за контрола на трговските друштва, Сектор за контрола и истраги- Царинска управа на Република Македонија

- м-р фарм. спец. Татјана Петрушевска, раководител на сектор- Агенција за лекови

- Игор Бојадиев од Агенција за електронски комуникации

г) за секретар

- Фатмир Шеџи, инспектор во одделението за безбедност на производи- Државен пазарен инспекторат.

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9565/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5633.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012, 55/2013, 163/2013 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.12. 2014 година, донесе

**ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛА
НОВИ И ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО 2014 ГОДИНА**

1. Во Годишната програма за изработка на урбанистички планови и државна урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/14, 143/14 и 161/14), во точката 1 потточка 1.13, зборовите „урбанистичко планска документација вон урбан опфат“ се заменуваат со зборовите „урбанистички планови за село согласно член 15 од Законот за просторно и урбанистичко планирање“.

2. Во точката 3 во алинејата 3 точката на крајот од алинејата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 4 која гласи:

“- за урбанистичките планови и урбанистичко-планска документација со која се зафаќаат нови земјоделски површини и шуми 90% од вредноста на задачата ќе се исплати по доставување на предлог на планска програма за која е доставено барање за согласност за трајна пренамена на земјоделското земјиште во градежно до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството, а 10% од вредноста на задачата ќе се исплати по доставување на урбанистички план во форма на Нацрт план односно по доставување на урбанистичко-планската документација.“

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10287/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

5634.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за изменување на Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните, бр. 42-8623/1 од 4.11.2014 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.164/2014, направена е техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ

Кон текстот на Одлуката се доставува Прилог кој е составен дел на оваа одлука.

Бр. 42 – 8623/2
9 декември 2014 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

Прилог

Висина на надоместоците за спроведување на активности од областа на здравствена заштита на животните

1. Висината на надоместоците за активности од областа на здравствената заштита на животните се дадени во следната Табела.

Табела: Висина на надоместоците за активности од областа на здравствената заштита на животните

РБ	Активност	Вид животно	Единечна цена без ДДВ	Патни трошоци вклучени
1	Земање мостри крв по годишна наредба	коњ	84	да
		говеда	84	да
		свињи	84	да
		свињи во кланица	53	да
		овци/кози	53	да
		домашни и диви птици	53	да
		куче и мачка	84	да
2	Земање мостра крв и брис од клоака и душник од исто животно	домашни и диви птици	53	не
3	Туберкулинизација*	говеда	316	да
4	Клинички преглед на пчелна заедница (по Годишна наредба)	пчели	50	да
5	Земање и испраќање мостри од пчелни заедници сомнителни на болест (по Решение од официјален ветеринар)	пчели	80	да
6	Клинички преглед на риби од рибник (по Годишна наредба)	риби	800	
7	Земање и испраќање мостри од риби и вода (по Решение од официјален ветеринар)	риби	800	не
8	Пато-анатомски преглед и земање и испраќање мостри за лабораториско испитување од одгледувалиште (по	овци/кози	900	не
		говеда	1300	не
		свињи	900	не
		коњи	1300	не

РБ	Активност	Вид животно	Единечна цена без ДДВ	Патни трошоци вклучени
	Решение од официјален ветеринар)	куче /мачка	500	не
		живина	90	не
9	Земање и испраќање мали животни на лабораториско испитување (по Решение од официјален ветеринар)	сите	250	не
10	Земање и испраќање абортиран фетус, плацента и крв по абортус (по Решение од официјален ветеринар)	говеда	500	не
		овци/кози	350	не
		свињи	500	не
		коњи	500	не
11	Земање и испраќање мозок за лабораториско испитување на БСЕ/Скрепи од угинати животни на одгледувалиште	говеда	500	не
		овци/кози	250	не
12	Застрелување лисици во рамките на мониторинг на орална вакцинација на беснило	лисици	900	да
13	Манипулација и земање мостри од застрелана лисица од страна на ветеринарно друштво	лисици	500	да
14	Еутаназја на животни со регистрирани ВМП (по Решение на официјален ветеринар)	коњ	210	не
		говедо	210	не
		овци/кози	126	не
		свињи	126	не
		мачка/куче	158	не
		живина	16	не
15	Вакцинација против антракс	коњ/говедо	63	да
		овци/кози/свињи	53	да
16	Вакцинација против бруцелоза	овци/кози	48	да
17	Вакцинација против класична чума кај свињи*	свињи	106	да
18	Вакцинација на кучиња и мачки против беснило вклучително со дехелментизација	куче/мачка	500	да
19	Клинички преглед и	коњ	250	не

РБ	Активност	Вид животно	Единечна цена без ДДВ	Патни трошоци вклучени
	земање мостра крв при сомнеж на болест (по Решение од официјален ветеринар)	говедо	150	не
		овци/кози	100	не
		свињи	250	не
20	Издавање сертификати или други документи за здравствена состојба на животните	говедо, бивол, коњ, магаре, мазга и мула	158	да
		теле, биволче, ждребе и прле до 6 месеци старост	105	да
		свиња над 25 кг жива мера	32	да
		свиња под 25 кг жива мера	16	да
		овца и коза	27	да
		јагне и јаре до 3 месеци старост	11	да
		живина	2	да
		пилиња до седумдневна возраст за 100 пилиња во пратка	11	да
		ратини (ној, ему, нанду)	84	да
		зајак питом	11	да
		куче	105	да
		мачка	84	да
		риба (подмладок и икра) за 1 kg	3	да
		пчели за 1 кошница	16	да
		пчелна матица	32	да
		полжави за 1 kg	3	да
		дивеч	11	да
			105	да
			158	
21	Дезинфекција и дезинсекција по m ²		6	да
22	Внесување податоци за здравствена заштита на животните во Ветеринарен информатизен систем	сите видови животни, по животно	4	да
		по одгледувалиште за сите видови животни	40	да

2. Трошоците под реден број 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21 и 22 во целост се на товар на Програмата за здравствена заштита на животните во тековната година и се исплаќаат на ветеринарните друштва со кои Агенцијата за храна и ветеринарство има склучено договор.

3. Трошоците под реден број 12 во целост се на товар на Програмата за здравствена заштита на животните во тековната година и се исплаќаат на ловечките друштва со кои Агенцијата за храна и ветеринарство има склучено договор.
4. Трошоците под реден број 3 и 17 во висина од 50% се на товар на Програмата за здравствена заштита на животните и се исплаќаат на ветеринарните друштва со кои Агенцијата за храна и ветеринарство има склучено договор, додека останатите 50% се на товар на одгледувачот. Цената за вакцинацијата против Класична чума кај свињите во одгледувалишта каде се чуваат повеќе од 100 свињи годишно во целост е на товар на одгледувачите на свињи.
5. Трошоците под реден број 4, 6, 18 и 20 во целост се на товар на одгледувачот на животните.
6. Патните трошоци во случаите кога согласно точка 1 од овој прилог не се вкалкулирани во висината на трошоците ќе се пресметуваат во висина од 20% од цената на горивото за секој изминат километар. Бројот на изминати километри треба да биде потврден од страна на официјален ветеринар.
7. Во случај на повторно издавање на сертификат за здравствена состојба на животните врз основа на важечки сертификат за здравствена состојба во внатрешниот промет се наплаќа надомест во износ од 50% од висината на надоместокот под реден број 20.
8. Во случај на издавање на сертификат за здравствена состојба на животните за извоз се наплаќа 10% од висината на надоместокот под реден број 20.
9. Во случај на издавање на сертификат за здравствена состојба на животните за движење на животни заради испаша надвор од епизотиолошка единица (летна-зимска испаша) се наплаќа 30% од висината на надоместокот под реден број 20.
10. Надоместоците за издавање сертификати или други документи за здравствена состојба на животните се зголемуваат за 100%, во случаи кога службените контроли кои ги врши официјалниот ветеринар се извршуваат во деновите на државни празници и неработни денови (сабота и недела).

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

5635.

Врз основа на член 75 став (2) и (4), член 80, член 95 став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013 и 44/2014) и член 107 став (2) и (4), член 114 став (6) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 07/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА МАРКЕТИНГ НА ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови (Службен весник на Република Македонија бр. 143 /2013) во членовите 11 став (2), 13 став (1) и 14 став (1) зборот: „јануари“ се заменува со зборот: „март“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1406/6
10 декември 2014 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Булент Дервиши, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5636.

Врз основа на член 11 став (3) од Законот за туристички развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/12) година директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ НА УРЕДУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми и начинот на заградување и означување на просторот на зоната, како и уредувањето, обезбедувањето и осветлувањето на оградата, влезовите и излези-те на Туристичката развојна зона.

Член 2

Просторот на зоната треба да биде заграден на начин кој ќе оневозможи било каква злоупотреба на зоната.

Член 3

(1) Заградувањето на зоната се врши врз основа на следните критериуми:

- оградата, сметано од основата до нејзината највисока точка, да е висока најмалку 180 см;

- оградата да биде од челична мрежа (жица) со дебелина од најмалку 0,2 см со отвори на мрежата со обем не поголем од 12 см, или од тули или од бетон со дебелина од најмалку 30 см;

- оградата, која е од челична жица, да е прицврстена на метални столбови со дијаметар од најмалку 10 см и дебелина од најмалку 3 мм или бетонски столбови не помали од 14x14 см, кои треба да бидат вкопани во земјата во длабочина не помала од 50 см и со растојание еден до друг столб од најмногу 4 метри.

(2) Оградата со која е ограден просторот на зоната треба да се одржува во исправна состојба.

Член 4

(1) Зоната може да има повеќе влезови, односно излези, заради посебни инфраструктурни решенија.

(2) На видно место на секој влез и излез на зоната треба да биде поставена табла со натпис „Туристичка развојна зона“ со назначување на името на зоната, со димензии не помали од 2x1 метри.

Член 5

Вратите на влезот и излезот на зоната и оградата на зоната од член 3 ставови(1) и (2) од овој правилник ноќно време треба да бидат осветлени на начин кој што овозможува доволна видливост.

Член 6

Вратите на влезот и излезот на зоната, од основата до нивната највисока точка треба да се со висина од најмалку 180 см и да се изработени од цврст материјал со што се оневозможува неовластено постапување.

Член 7

Овој правилник влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-798/3
24 ноември 2014 година
Скопје

Агенција за промоција и
поддршка на туризмот
Директор,
Крстијан Џамбазовски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5637.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 09.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ацо Шопов бр.80 Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ „Бистрица 99“.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-167/14
9 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ацо Шопов бр.80 Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
09.12.2014 година

4. Датум на важење на лиценцата
09.12.2049 година

5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 221.01.1/14

6. Број на деловниот субјект – 6754732

7. Единствен даночен број – 4044012505916

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бистрица 99“ на КП 299/4, КП 299/5, КП 388/4, 388/5 и КП 3915/4 КО Теарце, општина Тетово.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на

енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капацитети;

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,

согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ „БИС-ТРИЦА 99“

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:

- тип Пелтон со вертикално вратило
- производителZECO, Vicenza, Italy
- нето пад146,23 m
- номинален проток.....2,254 m³/s
- број на вртежи.....500 min⁻¹
- максимална моќност.....2.903 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:

- тип - трофазен синхрон генератор
- вратило вертикално
- работен напон 6,3 kV
- фреквенција 50 Hz
- производител:.....ASTICOGEN, Italy
- номинална привидна моќност.....4.100 kVA
- номинална активна моќност.....3.280 kW
- број на вртежи.....500 min⁻¹
- cosφ.....0.8
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:

- типтрофазен сув
- производител:.....SEA
- преносен однос.....6,3/20 kV/kV
- моќност.....4.500 kVA
- фреквенција.....50 Hz

5638.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 39 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11, 79/13 41/14 и 151/14), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 09.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр.3 Битола, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од биогадна електро централа „Логоварди“.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од биогадна електро централа во Општина Битола.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-214/14

9 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр.3 Битола

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

EE – 222.01.1/14

4. Број на деловниот субјект – 6873731

5. Единствен даночен број – 30420130002520

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во биогадна електро централа, во обем согласно технички карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во биогадна централа „Логоварди“ на КП 40/1 во КО Логоварди, с. Новаци во општина Битола.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕРСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капацитети;

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекин, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,

- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА БИОГАСНА ЕЛЕКТРО ЦЕНТРАЛА „ЛОГОВАРДИ“

- број на производни единици (агрегати):.....два
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
- производителSTAMPFORDe
- типPE 734-C2e
- број на генераторски единици.....два
- максимална моќност.....2 x 1063 kW
- cosφ.....0.8
- номинална брзина на вртење.....1500 RPM
- еден генератор за преработка на отпадот.....126 kW
- Вкупна инспалирана моќност на излез.....2 MW
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
- типтрофазен сув
- преносен однос.....0,4 /20 kV/kV
- моќност.....2.500 kVA
- фреквенција.....50 Hz

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5639.

Прз основа на чл. 67, став 1 точка а) од Законот за извршување („Сл. весник на Р. Македонија“ бр. 35/05, од 18.05.2005 год. 50/06, 129/06, 8/08, 83/09 50/10, 83/10, 88/10, 171/10 и 148/2011), на триесеттата вонредна седница на Собрание на Комората на извршители на РМ, одржана на ден 3.10.2014 година Собранието ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТ НА КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РМ

Член 1

Во Член 8 од Статутот се брише став 2:
„Доколку на писменото има меморандум, штембилот не се втиснува.“

Член 2

Во Член 12 од Статутот се додава нов став 3 кој гласи:

„Приправникот кај извршител задолжително мора да биде запишан во Именикот на приправници кај извршители кој го води Комората.“

Член 3

Во член 13 став 2 во алинеја 7 се бришат зборовите: „другите заинтересирани лица.“ и се додаваат зборовите „учесниците и третите лица во извршувањето.“

Член 4

Се менува Член 19 на начин што во став 1 се брише алинеја 3:

„- утврдување на услови за осигурување на извршителите од одговорност за штета и избор на најповолно осигурително друштво.“

Член 5

Во член 19 став 2 се бришат зборовите „посебна комисија формирана од“.

Член 6

Во Член 20 во став 1 се брише алинеја 7:
„Други комисии и работни тела на Комората од постојан и од времен карактер.“

Член 7

Во член 20 се додава нов став 2 кој гласи:
„Собранието и Управниот одбор на Комората можат да формираат комисии и работни тела на Комората од постојан и од времен карактер.“

Комисиите и работните тела на Комората не се органи на Комората.“

Член 8

Се менува и дополнува член 23 став 1 алинеја 12 на начин што се додава зборот „програма“ после зборот „предлог“.

Член 9

Се брише алинеја 14 во член 23 став 1:
- утврдува форма и начин на впишување во уписниците кои ги водат извршителите.

Член 10

Се брише алинеја 16 во член 23 став 1:
- утврдува форма на печатот и штембилот на извршителот и начинот на нивна употреба.

Член 11

Во алинеја 17 се бришат зборовите: „ формата, бројот и оддалеченоста на патоказите кои упатуваат кон службената просторија на извршителот“.

Член 12

Во алинеја 17 се додаваат зборовите: „по предлог на Управниот одбор на КИРМ“

- го усвојува Правилникот за утврдува форма на таблата за означување на службената просторија на извршителот по предлог на Управниот одбор на КИРМ, формата, бројот и оддалеченоста на патоказите кои упатуваат кон службената просторија на извршителот.

Член 13

Во Член 24 став 1 се додаваат зборовите: „и комисиите и телата од постојан карактер што ги избира Собранието“.

Член 14

Претседателот на Комората, членовите на Управниот одбор, Надзорниот одбор, и комисиите и телата од постојан карактер што ги избира Собранието се избираат за време од две години со право на повторен избор.

Член 15

Во став 3 се додаваат зборовите: „ од времен карактер“.

Времето на траење на другите комисии и тела од времен карактер што ги избира Собранието се одредуваат со актот за нивното формирање.

Член 16

Во Член 27 став 2 се брише:
Управниот одбор заедно со претседателот на Комората брои 7 члена.

Се додава нов став 2:

Бројот на членовите на Управниот одбор го одредува Собранието во согласност со Статутот. Бројот на членовите на Управниот одбор, вклучувајќи го и претседателот на Комората, мора да биде непарен.

Член 17

Во член 28 став 1 алинеја 4 се брише зборот „ претседател“ и се додаваат зборовите: „потпретседатели“ и алинејата гласи:

- од своите членови избира потпретседатели на Комората.

Член 18

Во член 28 став 1 алинеја 6 се брише:
- формира Комисија за меѓународна соработка.

Член 19

Во член 28 во алинеја 16 се бришат зборовите:
„за формата и начинот на впишување на податоците во уписниците кои ги водат извршителите, за формата на печатот и штембилот на извршителот и начинот на нивна употреба и за“ и зборовите „ бројот и оддалеченоста на патоказите кои упатуваат кон службената просторија на извршителот“.

Член 20

Во член 28 се брише алинеја 25:
- донесува програма за работа за тековната година во согласност со програмата на Собранието на Комората.

Член 21

Во член 28 став 1 после алинеја 28 се додаваат три нови алинеи:

„- одлучува за висината на коморска уписнина и начин на плаќање;

- го донесува Правилникот за висината и надоместокот на патните трошоци на членовите на органите и комисиите на Комората на извршители на РМ;
- донесува Правилник за систематизација на работни места во стручната служба на Комората на извршители на РМ по предлог на Претседателот;“.

Член 22

Член 29 став 1 алинеја 6 се брише :

- на член на Управниот одбор му е изречена дисциплинска мерка за повреда во вршењето на извршителската дејност.

Член 23

Член 30 став 1 се брише алинеја 6:

- врши заверка на имениците на извршителите, замениците, приправниците кај извршителот и помошниците.

Член 24

Во член 30 став 1 се брише алинеја 7:

- го организира книговодството на Комората.

Член 25

Во член 30 се менува и дополнува алинеја 8 и гласи:

- подготвува Годишен извештај за севкупните активности на Комората особено вклучувајќи го за работењето на Претседателот, Управниот одбор и други органи и ги о доставува до Собранието на Комората на неговата редовна годишна седница.

Член 26

Се менува и дополнува член 30 став 2 и гласи:

Во случај на спреченост на претседателот неговите должности ги врши еден од потпретседателите на Комората по овластување на претседателот.

Член 27

Во член 30 став 2 се бришат зборовите:

“Во случај на спреченост на потпретседателот, замената ја врши најстариот член на Управниот одбор.“

Член 28

Во член 54 став 1 алинеја 4 се брише зборот „Одлука“ и се заменува со зборот „Правилник“

Се менува и дополнува алинеја 5 и гласи:

- Правилник за систематизација на работни места во организација и работа на стручната служба на Комората на извршители на РМ ;

Се брише алинеја 6:

- Правилник за распределба на средствата по фондови;

Се брише алинеја 7:

- Правилник за попис и книговодство;

Се брише алинеја 8 :

- Правилник за награди и признанија.

Член 29

Во член 61 се брише став 2:

Огласувањето, формата, начинот на поставување, содржината на патоказите ќе се уреди со одлука на Управниот одбор.

Член 30

Во член 62 се бришат зборовите: „според одлуката на УО за работно време“.

Член 31

Во член 72 се додава нов став:

„Именик на приправници кај извршители;“.

Член 32

Во член 73 став 1 се брише:

- деловен протокол;
- книга за службени патувања;
- за награди и признанија;
- за основните средства на Комората;
- за изречените дисциплински мерки;
- и помошниците;
- книга за евиденција на континуираната едукација на извршителите, замениците и помошниците извршители, одржаните советувања и предавања.

Член 33

Во член 76 зборовите: „организација и работа“ се заменуваат со зборовите: „за систематизација на работни места“.

Член 34

Во член 77:

После зборот „членарина“ се додаваат зборовите: „коморска уписнина“.

Член 35

Во член 82 се бришат зборовите „и правилник“.

Член 36

Се менува и дополнува член 82 став 2 и гласи:

„Пописот го споведува комисија составена од секретарот на комората и два члена на Управниот одбор овластени од страна на претседателот на Комората за спроведување на годишен попис на основните средства и инвентаризација.“

Член 37

Во член 83 се брише став 2:

Комисиите работат во потполн состав.

Член 38

Член 83 став 3 се менува и дополнува и гласи:

„Сите пописни листи ги потпишуваат членовите на комисијата.“

Член 39

Во член 91 се брише зборот „донесување“ и се додава зборот „објавување во „Службен весник на РМ“.“

Член 40

Оваа одлука влегува во сила осмиот дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Бр. 2470
26 ноември 2014 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Петрески, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

5640.

Врз основа на член 32 став 5 од Уставот на Република Македонија, член 203, 205 став 3, 206 и 210 став 1 од Закон за работни односи (Пречистен текст-„Службен весник на РМ“ бр. 34/2014) член 3 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството (Пречистен текст-„Службен весник на РМ“ бр. 115/2014), Самостоен Синдикат на работниците од енергетика и стопанството на Македонија и Здружението за енергетика од приватниот сектор на Организацијата на работодавачите на Македонија, склучуваат

**КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ЕНЕРГЕТИКА****I ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој колективен договор се уредуваат и доуредуваат правата, обврските и одговорностите на потписниците на овој колективен договор (во понатамошниот текст: Договор), во согласност со закон и други прописи, правните правила со кои се доуредува склучувањето, содржината, престанокот на работниот однос и други прашања од работните односи или во врска со работните односи, како и начинот и постапката за решавање на меѓусебните спорови.

Член 2

Овој Договор се применува непосредно и неговите одредби се задолжителни за страните кои го склучиле.

Член 3

Овој Договор важи за сите работници и работодавачи од областа на дејностите снабдување, дистрибуција и производство на електрична енергија, топлинска енергија и нафтени деривати според Националната класификација на дејности на Република Македонија.

Член 4

Со колективен договор на ниво на работодавач, можат да се утврдат и други права и обврски покрај утврдените со закон, Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството и овој Колективен договор.

Со колективен договор на ниво на работодавач можат да се утврдат поголеми права од оние утврдени со закон и/или со овој колективен договор.

Член 5

Изразите употребени во овој Договор го имаат следното значење:

1. "Синдикат" е Самостоен Синдикат на работниците од енергетика и стопанството на Македонија.

2. "Работен однос" е договорен однос меѓу работникот и работодавачот во кој работникот доброволно се вклучува во организираниот процес на работа кај работодавачот, за плата и други примања, лично и непрекинато ја извршува работата според упатствата и под надзор на работодавачот.

3. „Работник,, е секое физичко лице кое е во работен однос врз основа на склучен договор за вработување.

4. „Работодавач,, е правно и/или физичко лице кое вработува работници врз основа на договор за вработување.

Член 6

Во случај на дискриминација согласно член 6 од ЗРО кандидатот за вработување или работникот имаат право да бараат надомест на штета согласно со Законот за облигациони односи.

Член 7

Забранет е кој било вид на вознемирување на работното место. Работникот има право на заштита од вознемирување на работното место. Случаите на забрана на психичко вознемирување на работното место се утврдуваат согласно закон и колективен договор.

II ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ**Член 8**

Со потпишување на договорот за вработување, се заснова работен однос помеѓу работникот и работодавачот.

Договорот за вработување работникот го потпишува лично, а во име на работодавачот договорот го потпишува застапникот по закон на правниот субјект, запишан во соодветниот регистар или претставник овластен од него.

Член 9

Договорот за вработување се смета за склучен кога ќе го потпишат работникот и работодавачот, а правата од работен однос почнуваат да се остваруваат од денот утврден за отпочнување со работа во договорот за вработување.

**1. Посебни услови за засновање
на работен однос****Член 10**

Посебните услови можат да се предвидат како услов за вработување само ако се неопходни за извршување на работите на одредено работно место.

Како посебни услови за вработување можат да се предвидат, особено: стручната подготовка, посебни знаења и способности за извршување на соодветни работи, работно искуство, психофизички и физички способности, положен посебен стручен испит, положен возачки испит од определена категорија, познавање на странски јазик, познавање на информатичка технологија и други специфични услови утврдени во колективен договор на ниво на работодавач или акт на работодавачот.

Како посебни услови за засновање на работен однос не можат да се утврди полот, возраста, расата, боја на кожата, религиозното, политичкото и друго убедување освен ако со посебни прописи не е поинаку определено.

За извршување на работи на работни места за кои како посебен услов не се бара стручна подготовка или друг вид на способност не може како посебен услов да се утврдува работното искуство.

Начинот и постапката за проверка на способноста, кога тоа е утврдено како посебен услов за засновање на работен однос, се регулира во колективен договор на ниво на работодавач или акт на работодавач.

**2. Пробна работа, приправнички и
волонтерски стаж****Член 11**

При склучувањето на договорот за вработување работникот и работодавачот може да се договорат за пробна работа.

Приправничкиот стаж се утврдува во различно времетраење согласно колективниот договор на ниво на работодавач.

3. Обврски на работникот**Член 12**

Работникот е должен совесно да ја извршува својата работа на работното место за кое што склучил договор за вработување, во време и на место, кои што се определени за извршување на работата, почитувајќи ја организацијата на работата и деловната активност на работодавачот.

Работникот ја изведува работата во обем и на начин според технолошките стандарди на видот на работата на работното место и според упатства и насоки на претпоставениот овластен работник од работодавачот.

Член 13

Работникот има право да одбие да работи ако му се заканува непосредна опасност по животот или здравјето, поради неспроведување на мерките за безбедност на здравје при работа.

Во случај работникот да одбие да работи согласно со претходниот став должен е писмено да го извести работодавачот и претставникот на работниците за безбедност и здравје при работа за причините поради кои одбива да работи.

До колку работодавачот смета дека во работата не постои опасност по животот и здравјето на работникот и дека прекиниот на работа е неоснован, должен е писмено да го извести работникот, а копија од известувањето да достави до инспекторот на труд.

Член 14

Работникот е должен да врши и друга работа која не е предвидена со договорот за вработување, а е во рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на писмен акт од страна на работодавачот се додека траат причините, но не подолго од два месеци, само во случаи:

- кога треба да се замени отсутен работник;
- кога е зголемен обемот на работата;
- ако на работното место на кое работи е намален обемот на работа;
- на елементарни непогоди кои се случиле или непосредно се закануваат и кога е неопходно за отстранување или спречување на последиците во случаите на природна непогода или друга несреќа;
- на неопходно завршување на започнат процес, чие прекинување со оглед на природата на технологијата на работата би предизвикало материјални загуби;
- на спречување на расипување на сировини и материјали, односно отстранување на дефекти на опремата и на средствата за работа;
- на завршување на итни и неодојливи работи;
- во други случаи утврдени со колективен договор.

Работникот е должен да врши и друга работа која не е предвидена со договорот за вработување, а е во рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на писмен акт од страна на работодавачот се додека траат причините но не подолго од една година само во случај кога се работи за замена на отсутен работник кој е на подолготрајно боледување.

Работникот во сите случаи кога врши друга работа која не е предвидена со договорот за вработување, има право на еднаква плата каква што примал на своето работно место, односно, плата која за него е поповолна.

4. Обврска на работодавачот

Член 15

Работодавачот во врска со вршењето на работа на работникот, ги има следните обврски:

1. Да му обезбеди работа која е договорена во договорот за вработување;
2. Да му ги обезбеди сите потребни средства и работен материјал, за да може непречено да ги исполнува своите обврски и да му овозможи слободен пристап до деловните простории;
3. Да му обезбеди плата за извршената работа;
4. Да му обезбеди услови за безбедност за животот и здравјето на работниците во согласност со посебните прописи за заштита за работа;
5. Да ја почитува и штити личноста и достоинството на работникот, како и да ја штити приватноста на работникот;
6. Да обезбеди ниту еден работник да не биде жртва на вознемирување и полово вознемирување;
7. Да обезбеди заштита на личните податоци за работникот и личните податоци на кандидатите за вработување.

При склучување договор за вработување на деловни лица - менаџерски договор условите ќе се договараат помеѓу менаџерите и Управниот одбор, односно Надзорниот одбор.

Обврска на работодавачот е на работникот да му ги обезбеди сите други права кои произлегуваат од работниот однос, согласно Законот за работни односи, Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството и овој Колективен договор.

III. РАБОТНО ВРЕМЕ

Член 16

Работното време не може да изнесува повеќе од 40 часа неделно.

Работната недела по правило трае 5 работни дена.

Со колективен договор на ниво на работодавач согласно со закон може да се утврди пократко неделно работно време од 40 часа.

Со одлука од претходниот став се утврдуваат условите и деловите од работниот процес на работодавачот за кои се скратува работното време.

Работното време од став 3 на овој член се смета за полно работно време.

Член 17

На работник кој работи на особено тешки, напорни и работи штетни по здравјето, кои штетно влијаат врз неговото здравје односно работната способност и не може во целост да се отстранат или да се попречат со примена на заштитни мерки, работното време му се скратува сразмерно со штетното влијание врз неговото здравје, односно работна способност во согласност со закон и колективен договор.

Со колективен договор на ниво на работодавач се утврдуваат условите за работа потешки од нормалните за одделни работни места кај работодавачот. Елементи за потешки услови за работа кои задолжително мора да се земат предвид се следниве:

- влијание на околината (клима, врева, вибрации, зрачење, влага, штетни гасови, биолошки влијанија и др);
- физички и психички оптоварувања (оптоварување на сетилата, тешки физички напори со можни последици за здравјето, работа со нечисти материи и др);
- опасност по здравјето и животот на работното место (опасност од алатите или предметите на трудот, од транспортните средства и средствата на јавниот сообраќај, опасности од паѓање, електрична струја, од затрупување, експлозија, жешки и вжарени предмети или материи, нагизувачки материјали и др.).

Член 18

Кога тоа го бара природата на дејноста односно работата и работните задачи и организацијата на работата, подобро користење на средствата за работа, порационалното користење на работното време и извршување на определени работи и задачи со утврдени рокови, одржување и ремонт, изготвување на пресметки и анализи, спазување на одредени рокови во интерес на работодавачот, овластениот работник му предлага на раководниот орган да донесе одлука за прераспределба на работното време.

Прераспределбата на работното време се врши така што во определени временски периоди во текот на годината, работното време да биде подолго од осум часа дневно, а во останатиот период пократко од осум часа дневно, со тоа што вкупното работно време на работникот во просек да не биде подолго од 40 часа во работната недела во текот на годината, а да се обезбеди соодветен одмор на работникот помеѓу работните денови кој не може да биде пократок од 12 часа.

Како полно работно време од осум работни часа се смета и работно време, пократко од осум часа, а подолго од четири часа, утврдено во член 17 од овој Договор.

Прераспределбата на работното време во писмена одлука ја донесува работодавачот, односно овластениот од работник.

Член 19

За работните места кај кои постои поголема опасност од повреди или здравствени оштетувања, со колективен договор на ниво на работодавач, или со акт на работодавачот, полното работно време може да трае помалку од 36 часа неделно.

Член 20

Почетокот и крајот на работното време, вклучувајќи ги паузите и останатите услови за искористување на полното работно време во работната недела се утврдува со акт на работодавачот.

Дневното работно време не може да се менува во текот на работниот ден.

Член 21

Синдикатот има право на увид во евиденцијата во врска со користењето на полното работно време вкупно и поединечно за секој работник.

Прекувремена работа

Член 22

Работа преку полното работно време (прекувремена работа) се воведува:

- во случај на исклучиво зголемување на обемот на работа;
- во случај кога е потребно продолжување на деловниот односно производниот процес;
- во случај кога треба да се отстрани оштетување на средствата за работа за да не дојде до прекин на работниот процес;
- во случај кога е потребно да се обезбеди безбедност на луѓето, имотот и прометот;
- и во други случаи на завршување на итни и неодложни работи чие извршување не трпи одлагање.

Во случаите предвидени во ставот 1 на овој член, работникот по завршувањето на работното време останува на работа, а ако заминал од работа, треба да се врати на работното место.

Работа подолга од полното работно време, се воведува со одлука или усмен налог од работодавачот или друго лице/а овластено/и од нив. Одлуката се донесува во писмена форма, а во случај на усмен налог истиот во рок од 3 дена се потврдува со писмена одлука.

Прекувремената работа може да трае најмногу 8 часа неделно односно 190 часа годишно.

Максимална прекувремена работа може да се утврди поинаку во колективен договор на ниво на работодавач.

Дополнително работење во случај на несреќа

Член 23

Во случај на природна несреќа предизвикана од виша сила и други несреќни случаи како што се хаваии, дефекти и друго, или пак ако таква несреќа се очекува, работникот е должен да работи преку потполното работно време се додека е неопходно да се спасат човечките животи, да се заштити здравјето на луѓето или да се спречи непоправлива материјална штета.

Нокна работа

Член 24

Нокна работа се смета работење во нокно време. Нокно време е период помеѓу 22:00 часот и 06:00 часот наредниот ден.

Пред воведувањето на нокната работа која се врши со работници кои редовно работат ноќе работодавачот е должен најмалку еднаш годишно да се консултира со репрезентативниот синдикат во поглед на:

- времето кое се смета за нокна работа;
- облиците на нокното работење;
- мерките за заштита при работа и мерките за социјална заштита.

Работодавачот е должен на работниците од став 2, кои работат ноќе да им обезбеди: подолг одмор, соодветна храна, обезбеден превоз, стручно раководство на работниот процес и вонреден лекарски преглед.

Работодавачот кој користи редовно работници за нокна работа е должен да ја извести инспекцијата на трудот.

Работното време на работникот кој работи нокно време не смее да трае просечно повеќе од 8 часа на секои 24 часа.

IV ОДМОРИ И ОТСУСТВА

Член 25

Помеѓу два последователни работни денови работникот има право на дневен одмор од најмалку 12 часа непрекинато во текот на 24 часа.

Член 26

Работникот има право на неделен одмор од најмалку 24 часа непрекинато, плус 12 часа дневен одмор од член 23 на овој договор.

Ден на неделен одмор по правило е недела или друг ден во неделата.

Деновите на неделниот одмор на работниците кои работаат во смени, се утврдува со распоред.

Член 27

Работникот има право на годишен одмор согласно закон, Општиот Колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството и овој Колективен Договор.

Траењето на годишниот одмор над законски утврдените 20 работни дена се определува врз основа на критериуми утврдени во колективен договор на ниво на работодавач.

Работник кој за првпат заснова работен однос, се стекнува со правото на цел годишен одмор, кога ќе оствари непрекината работа од најмалку шест месеци, без оглед на тоа дали работникот работи полно работно време или пократко работно време од полното.

Платен одмор

Член 28

Работникот има право на платен одмор заради лични и семејни околности до 7 работни дена во текот на календарската година во следните случаи:

- за склучување на брак..... 3 дена
- за склучување брак на дете..... 2 дена
- за раѓање или посвојување дете..... 2 дена
- за смрт на сопругник или дете..... 5 дена
- за смрт на родител, брат, сестра..... 2 дена
- за смрт на родител на сопругник 2 дена
- за смрт на дедо или баба..... 1 ден
- за елементарни непогоди..... 3 дена
- за полагање на стручен испит или друг испит за потребите на работодавачот.... 3 дена

Право на два последователни работни денови за давање крв доброволниот дарител го користи во денот кога дава крв и наредниот ден.

Во случај на давање крв во неработен ден, дарителот има право на 2 последователни слободни работни дена.

Со колективен договор на ниво на работодавач можат да се утврдат и други случаи за платено отсуство од работа.

Привремен принуден одмор

Член 29

Во услови и околности на целосно или делумно престанување на производниот процес од деловни причини или намалување на обемот на работата во одредени организациски делови, односно работа кај работодавачот, работниците од тие организациски делови се упатуваат на привремен принуден одмор (во понатамошниот текст ППО).

Синдикалниот претставник не може да биде упатен на ППО.

Член 30

Одлука за организирање на ППО донесува органот на управување во друштвото.

Овластен работник од работодавачот го определува организацискиот дел и делот на производниот процес односно работата во која се исполнети условите и околностите за организирање на ППО и времетраењето на организирањето на ППО со изготвена програма претходно разгледана од Синдикалната организација кај работодавачот и добиено мислење од неа.

Врз основа на одлуката на органот на управување за организирање на ППО, овластен работник кај работодавачот изготвува план за спроведување на ППО, и со решение поединечно ги определува работниците кои се упатуваат на ППО и ја определува должината на тој одмор.

Приговорот поднесен против решението за упатување на работникот на ППО не го задржува извршување на решението.

По престанување на условите и околностите, овластениот работник со одлука утврдува дека престанала потребата за организирање на ППО во соодветниот организациски дел односно технолошко-техничкиот производен процес и дека се создадени услови за редовно одвивање на работата.

Член 31

На работните места каде што процесот на производството и работата го дозволуваат тоа, се врши наизменично упатување и враќање на работниците на ППО при што се обезбедува сигурноста на објектите и постројките и квалитетот на работата.

Член 32

Упатувањето на работниците на ППО може да трае 3 месеци во текот на една календарска година.

Член 33

Синдикатот има право да бара информации за применување на одлуката за упатување на ППО и нејзино спроведување.

V. ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА

1. Плата

Член 34

Работникот има право на плата.

Платата на работникот за работа со полно работно време не може да биде пониска од пресметковна вредност за единица коефициент (досегашна најниската плата) утврдена со овој колективен договор.

Платата е составена од:

- а) основна плата;
- б) дел од плата за работна успешност

- в) дел за деловна успешност и
- в) додатоци.

Пресметковна вредност за единица коефициент за најниската група на сложеност за полно работно време и полн учинок изнесува 10.050,00 ден.

Член 35

При утврдување на пресметковна вредност за единица коефициент за најниската група на сложеност ќе се поаѓа особено од: трошоците на живот, економските можности, општото ниво на платите на дејност, нивото на продуктивноста, економичноста, рентабилноста, социјалните давања и други економски и социјални фактори.

Пресметковна вредност за единица коефициент за најниската група на сложеност ја утврдуваат и објавуваат потписниците на колективниот договор најмалку еднаш годишно, но не подоцна од 31.01. во тековната година, односно по секое усогласување.

Член 36

Работодавачот кај кого настанале потешкотии во работењето врз основа на изготвена програма со која се обезбедува надминување на настанатите проблеми, а со согласност од Синдикалната организација кај работодавачот може да утврди отстапување од пресметковна вредност за единица коефициент за најниската група на сложеност утврдена во член 32 од овој Колективен договор, со тоа што намалувањето на пресметковна вредност за единица коефициент за најниската група на сложеност не може да изнесува повеќе од 20% и не може да трае подолго од 6 месеци.

а) Основна плата

Член 37

Основната плата се определува земајќи ги предвид барањата на работното место (стручна подготовка, стекнати вештини, сложеноста и одговорноста на работното место), а се утврдува така што износот на пресметковна вредност за единица коефициент за најниската група на сложеност се множи со коефициентот на степенот на сложеноста на одделна група на работи на која припаѓа работното место на кое работникот работи согласно договорот за вработување.

Групите се утврдуваат со колективен договор на ниво на работодавач или акт на ниво на работодавач.

Основната плата на работникот за полно работно време, нормален учинок и нормални услови за работа се утврдува со договорот за вработување, и не може да биде пониска од пресметковна вредност за единица коефициент за најниската група на сложеност утврдена со овој колективен договор.

За нормални услови на работа се сметаат условите во кои претежно се извршува работата, без посебни физички и психички напрегања, влијанија на средinata, опасност од повреди и други оптоварувања, потешки од нормалните.

Член 38

Основната плата се пресметува и исплатува како месечна плата согласно на исплатниот период утврден во закон.

Со колективен договор на ниво на работодавач, работодавачот и синдикатот можат да утврдат и неделна плата која се пресметува и исплатува со истекот на работната недела.

б) Дел за работна успешност**Член 39**

Критериуми и мерила за утврдување на работната успешност се: обем, квалитет, креативност и инвен- тивност, остварена продуктивност, економичност, заш- теди во процесот на работење, ефикасност и користење на средствата за работа и работното време и други кри- териуми утврдени во колективниот договор на ниво на работодавач и друг акт на работодавачот.

Работната успешност се мери, односно проценува за поединци или групи на работници според однапред утврдени критериуми и мерила.

Резултатите од работењето на работникот согласно со претходниот став ги утврдува, односно оценува ра- ботникот кој го води и организира процесот на работа.

Доколку работникот не ги достигнува работните ре- зултати од причини што не зависат од работникот, има право на 100% од основната плата.

Член 40

Во случај кога повеќе од 30% од работниците не ги исполнуваат утврдените норми и нормативи, синдика- тот може да покрене иницијатива за нивно преиспиту- вање.

Член 41

Дел од платата врз основа на работна успешност се пресметува и исплатува заедно со основната плата или во друг термин кој е поповолен за работодавачот.

в) Дел за деловна успешност**Член 42**

На работникот може да му се исплати и дел врз ос- нова на деловна успешност на работодавачот.

г) Додатоци на плата**Член 43**

Основната плата за одделни работни места се зголе- мува кога работникот работи во услови потешки од нормалните за определено работно место, а особено:

- работни задачи во чие извршување работникот по- стојано е изложен на неповолните влијанија на околи- ната (чад, саѓе, топол пепел, прашина, влага, високи, односно ниски температури, врева, блескава вештачка светлина, работа во темни простории или во простории со несоодветно обоено светло);

- при работни задачи во кои согласно со прописите работникот постојано употребува заштитни средства како што се: заштитни чевли, гас маски, маски против прав, уреди за доведување свеж воздух или други заш- титни средства;

- работи при кои работникот е изложен на посебни опасности (пожар, вода, експлозија).

Со колективен договор на ниво на работодавач се утврдуваат потешките услови за работа од нормалните за одделни работни места и износот на зголемувањето врз таа основа не зависи од висината на платата на ра- ботникот, туку се утврдува во единствен износ за сите работници што работат во тие потешки услови на ра- бота.

Член 44

Основната плата на работникот се зголемува по час најмалку за:

- за прекувремена работа	35%
- за работа ноќе	35%
- за работа во три смени	5%
- за работа во ден на неделен одмор	50%

За работа во денови на празници и неработни дено- ви утврдени со закон, работникот има право на надо- мест на платата што му припаѓа кога во тие денови не работи и плата за поминатите часови на работа зголе- мена за 50%.

Додатоците не се исклучуваат меѓусебно.

Правото на зголемен надоместок врз основа на ра- бота во три смени работникот го остварува само за ефективно поминато работно време во смени.

Со колективен договор на ниво на работодавач мо- жат да се регулираат и други основи за зголемување на основната плата.

Член 45

Основната плата на работникот се зголемува за нај- малку 0,5% за секоја година работен стаж.

Член 46

Платата на членовите на органите на управување и работниците со посебни овластувања и одговорности утврдени со Статутот или друг акт на работодавачот, ја определува органот што ги избрал, во согласност со ак- тот на работодавачот.

Член 47

Инвалид на трудот има право на работа со скратено работно време, односно вработување на друга соодвет- на работа, професионална рехабилитација, како и пра- во на соодветен паричен надоместок во врска со корис- тењето на тие права, во согласност со прописите за пензиско-инвалидско осигурување, со овој Колективен договор односно на ниво на работодавач.

Член 48

Пресметковна вредност за единица коефициент за најниска група на сложеност на работник кој е 5 годи- ни пред исполнување на условите за пензија, а е распо- реден на помалку вреднувано работно место, не може да биде помала од платата што ја примал пред распоре- дувањето, валоризирана за тековниот пораст на плати- те кај работодавачот.

а) Надоместоци на плата**Член 49**

Работодавачот на работникот му исплатува надо- мест на плата за време на:

- боледување (за време на привремена неспособ- ност за работа);

- годишен одмор;

- платен вонреден одмор;

- прекин на работниот процес од причини од страна на работодавачот;

- празници и неработни денови утврдени со закон или друг пропис;

- слободни денови од работа;

- дообразование, стручно оспособување и преквали- фикација, односно доквалификација согласно со потре- бите на работодавачот;

- синдикално образование;

- за време на отказан рок и

- други случаи утврдени со колективен договор на ниво на работодавач.

Во случаите од претходниот став на работникот му припаѓа надоместок на плата во висина од неговата просечна плата од последните 12 месеци доколку со за- кон поинаку не е определено.

Доколку работникот не примал плата во тој период, му припаѓа надомест во висина на пресметковна вред- ност за единица коефициент за најнизок степен на сло- женост утврдена во овој Колективен договор.

Член 50

Работникот има право на надомест на плата врз основа на придонесот од иновации, рационализации и други видови творештва, за потребите на работодавачот, кој се утврдува со договор склучен меѓу работникот и работодавачот.

Работодавачот и синдикатот можат да утврдат критериуми за утврдување на висината на надоместокот врз оваа основа со колективниот договор на ниво на работодавач.

Член 51

За време на приправничкиот стаж и пробна работа на работникот му припаѓа плата најмалку 80% од платата предвидена за работното место за кое се оспособува.

Член 52

Работниците што се упатуваат на привремен принуден одмор имаат право на надомест на плата во висина од најмалку 70% што ја оствариле во претходниот месец пред да бидат упатени на ППО, за период до 3 месеци во тековната година.

Надоместокот од став 1 на овој член се валоризира со просечниот пораст на платите кај работодавачот.

Работниците од став 1 на овој член додека се наоѓаат на ППО немаат право на регрес за исхрана и трошоци за превоз.

Член 53

За време на временна неспособност за работа до 15 дена работникот има право на надомест на плата во висина од 70%, а над 15 дена почнувајќи од првиот ден на боледувањето за сите денови од 90% од основницата утврдена со закон, како и надомест на плата во висина од 90% од основницата во случаи утврдени со закон кога боледувањето над 30 дена го плаќа работодавачот.

За време на временна неспособност за работа поради повреда на работа и професионално заболување работникот има право на надоместок на плата во висина на неговата плата исплатена во претходниот месец.

Член 54

За време на штрајк кој е организиран заради повредени права на работниците уредени со закон, колективен договор и со договорот за вработување: неисплатена плата, неплатени придонеси и надоместоци, непотпишување на колективен договор и необезбедени услови за работа, работодавачот на работникот му исплатува надоместок на плата во висина од 60% од основната плата на работникот, за време од 5 работни дена.

2. Надоместување на трошоците поврзани со работата

Член 55

Работникот има право и на надомест на трошоците поврзани со работа утврдени со закон и колективен договор и тоа:

- дневници за службени патувања во земјата во висина од најмалку 8% од основницата и тоа:

1. Дневници во полн износ

- а) за секои 24 часа поминати на службен пат
- б) за остатокот на времето подолго од 12 часа, кога службеното патување траело повеќе од 1 ден
- в) кога службеното патување траело подолго од 12 часа, а пократко од 24 часа

2. Половина дневница

а) ако патувањето траело повеќе од 8 часа, а помалку од 12 часа, како и за остатокот од времето поминато на пат подолго од 8 часа, а пократко од 12 часа, кога патувањето траело повеќе од 1 ден

- дневници за службени патувања во странство согласно согласно колективен договор на ниво на работодавач или акт на работодавач, но не помалку од Уредбата за издатоците за службен пат и селидби во странство што на органите на управата им се признаваат во тековни трошоци

- теренски додаток во земјата, за работа на терен надвор од седиштето на работодавачот, во зависност од обезбедените услови за престој на работникот на терен (сместување, исхрана и др.) во висина утврдена со колективен договор на ниво на работодавач

- надомест за одвоен живот од семејството, во висина утврдена со колективен договор на ниво на работодавач, но не помалку од 60% од основницата

- правото на надомест за одвоен живот се користи во целост, само во случај кога нема организирано сместување и исхрана

- надоместокот за одвоен живот се исплаќа во случај кога работникот е распореден, односно упатен на работа надвор од седиштето на работодавачот или надвор од местото на постојаното живеалиште

- надомест на трошоци за користење на сопствен автомобил за потребите на работодавачот во висина од 30% од цената на литар гориво што го користи автомобилот за секој поминат километар

- надомест на трошоците за селидба за потребите на работодавачот, во висина на реално направените трошоци.

Покрај надоместоците од став 1 на овој член согласно колективен договор, на работникот му се исплатува и надоместок за:

- регрес за годишен одмор во висина која изнесува 80% од основницата, а најмногу 100% од основницата

- jubилејна награда за најмалку 10, 20, 30 години непрекината работа кај ист работодавач во висина утврдена со колективен договор на ниво на работодавач.

Работодавачот може на работникот да му исплати и новогодишен надоместок во висина која изнесува најмалку 50% од основницата.

Работодавачот може на работникот да му исплати и 13-та плата, доколку за тоа постојат услови и можности кај работодавачот.

Работодавачот на свој трошок на работникот може да организира исхрана за време на работа. Трошоците за исхрана може да изнесуваат најмногу до 20% од просечната нето плата по работник исплатена во претходната година.

Основницата за пресметување на надоместоците на работникот претставува просечната месечна нето плата по работник во Република Македонија исплатена во последните три месеци.

На работникот му се исплаќаат и други надоместоци согласно колективниот договор на ниво на работодавач.

Член 56

Работникот има право на отпремнина при заминување во пензија во висина на најмалку 2 просечни месечни нето плати исплатени во последните 3 месеци на ниво на Република Македонија.

Член 57

Во случај на смрт на работникот, на семејството му се исплаќа еднократна парична помош во висина од 3 просечни месечни нето плати исплатени во државата во последните 3 месеци.

Во случај на смрт на член од потесното семејство на работникот му се исплатува помош во висина на 2 просечни месечни нето плати исплатени во Републиката во последните 3 месеци.

Под потесно семејство на работникот во смисла на став 2 од овој член се подразбира брачниот другар, децата на работникот и лица што ги издржува врз основа на закон.

Член 58

За непрекинато боледување подолго од 6 месеци, поради повреда на работа или професионално заболување на работникот му се исплатува еднократна помош во висина од 1 просечна месечна нето плата исплатена во Републиката во претходните 3 месеци.

Член 59

Во случај на потешки последици од елементарни непогоди на работникот му се исплатува надомест од најмалку 1 просечна месечна нето плата во Република Македонија.

VI. НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

Член 60

Со колективен договор на ниво на работодавач, се определуваат случаи на штетни дејствија на работникот за кои се утврдува висината на паушалното обештетување, како и начинот и условите за намалување или простување на плаќањето на обештетувањето.

VII. НАЧИНИ НА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 61

Договорот за вработување престанува да важи во следните случаи:

1. Со изминување на времето за кое што бил склучен;
2. Со смрт на работникот;
3. Поради престанување на правниот субјективитет на работодавачот согласно со закон;
4. Спогодбено раскинување
5. Поради престанување на потребата од вршење на одредени работи од деловни причини;
6. Со исполнување на законски услови за пензионирање;
7. Поради утврдена трајна неспособност за работа на работникот;
8. Ако со правосилна одлука му е изречена казна затвор, забрана на вршење определени работи од работен однос и воспитна заштитна или безбедоносна мерка поради кои не може да работи подолго од шест месеци.
9. Со отказ од страна на работникот;
10. Со отказ од страна на работодавачот.

1. Откажување на Договор за вработување од страна на работникот

Член 62

Работникот може да го откаже договорот за вработување ако писмено изјави дека сака да го откаже договорот за вработување.

Ако работникот го откаже договорот за вработување, отказниот рок е еден месец.

Отказниот рок започнува да тече наредниот ден од денот по врачување на одлуката за отказ на договорот за вработување.

Работникот кој го откажал договорот за вработување должен е да ја врати опремата со која е задолжен, службената легитимација и да ги подмири паричните и други обврски кон работодавачот ако ги има.

2. Откажување на договорот за вработување со отказ од страна на работодавачот

Член 63

Работодавачот може да му го откаже договорот за вработување со отказ на работникот, поради кршење на работната дисциплина или поради неисполнување на обврските од работата или причини на вина (лична причина од страна на работникот) доколку кршењето на работната дисциплина или неисполнувањето на обврските од работа е утврдено со посебна постапка (сослушување на сторителот, на сведоци и изведување на докази).

Член 64

Работодавачот може да го откаже договорот за вработување со отказ поради кршење на работната дисциплина или поради неисполнување на обврските од работата, ако работодавачот не е задоволен од извршувањето на работните обврски на работникот.

Пред откажување на договорот за вработување, а врз основа на извештај од непосредниот раководител, ако работодавачот не е задоволен од извршувањето на работните обврски на работникот, истиот е должен на работникот да му даде писмено упатство и насоки за правилно извршување на работните обврски, и да го предупреди дека не е задоволен од начинот на нивното извршување.

Доколку работникот не го подобри своето работење, врз основа на извештај од непосредниот раководител, работодавачот може да донесе одлука од став 1 на овој член.

3. Откажување на договорот за вработување од деловни причини

Член 65

Како деловни причини се сметаат случаите кога работодавачот има намера да воведо поголеми промени во производството, програмата, реорганизацијата, структурата и технологијата, а кои ќе предизвикаат потреба од намалување на бројот на работниците.

Во случаите кога ќе настанат предвидените промени од став 1 на овој член, на работникот може да му престане работниот однос на начин и постапка предвидени со Законот за работни односи, со овој Колективен договор и со колективен договор на ниво на работодавач.

Член 66

Работодавачот за намерата, а најдоцна 30 дена пред донесувањето на одлуката за откажување на договорот за вработување од деловни причини ја известува синдикалната организација кај работодавачот и е должен со истата да се консултира заради постигнување договор.

За постапката за утврдувањето на потребата од престанок од работа на поголем број работници, односно на најмалку 20 работници за период од 90 дена при секој престанок на работен однос, кај работодавачот се изготвува и применува програмата донесена од надлежен орган на работодавачот по претходно добиено мислење од синдикалната организација кај работодавачот која е должна да достави мислење во рок од 30 дена.

Доколку не се произнесе синдикатот во предвидениот рок, се смета дека ја прифатил програмата.

Програмата ги содржи следниве елементи:

1. Општи податоци за друштвото;
2. Промени што се воведуваат и причините за нивното воведување:
 - укинување на работно место,
 - намалување на број на извршители на работно место;
 - укинување на организациони делови
3. Број на вработени по работно место и/или работни места, квалификациона структура на работното место за чија работа престанала потребата или се намалува бројот на извршители по работно место;
4. Начин на решавање на правата на работниците за чија работа престанала потребата;
5. Финансиски и други средства што треба да се обезбедат за спроведување на програмата;
6. Рокови и носители на активностите за спроведување на програмата.

VIII. ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 67

Штрајкот е организиран прекин на работа заради остварување и зголемување на правата од работниот однос утврдени со закон, Општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството и со овој Колективен договор.

Штрајкот на работниците кај работодавачот го најавува претседателот на Синдикалната организација кај работодавачот, согласно со Статутот, до органот на управување на работодавачот, а на дејноста која ја опфаќа овој колективен договор, штрајкот го најавува претседателот на Самостојниот Синдикат на работниците од енергетика и стопанството на Македонија до Здружението на работодавачи против кого е насочен.

Штрајкот поради неостварување на веќе договорени права се најавува 3 дена пред започнувањето.

Штрајкот мора писмено да се најави на работодавачот. Во писмото со кое се најавува штрајкот мора да се наведат причините за штрајкот, местото на одржувањето на штрајкот, времетраењето и денот и времето на почетокот на штрајкот.

Штрајкот не смее да започне пред завршување на постапката за помирување, согласно со закон. Обврската за помирување не смее да го ограничи правото на штрајк, кога таква постапка е предвидена со закон, односно пред спроведување на друга постапка за мирно решавање на спорот за која страните се договориле.

Штрајкот мора да биде организиран на начин со кој нема да се оневозможува или попречува организирањето и одвивањето на работниот процес за работниците кои не учествуваат во штрајкот, забрана на влез на работниците и на одговорните лица во деловните простории на работодавачот.

Член 68

Работодавачот може да отстрани работници од работа само во одговор на веќе започнат штрајк најмногу до 2% од бројот на работниците учесници во штрајкот.

Работодавачот може да ги отстрани од процесот на работа само оние работници кои со своето однесување поттикнуваат насилничко и недемократско однесување, со што се оневозможуваат преговорите меѓу работниците и работодавачот.

За работниците одстранети од работа, за времето додека се одстранети од работа, работодавачот е должен да ги уплатува придонесите утврдени со посебните прописи за најниската основица за плаќање на придонесите.

Член 69

На предлог на работодавачот, синдикатот и работодавачот спогодбено подготвува и донесува правила за производно одржувачки и нужни работи кои несмеат да се прекинуваат за време на штрајк.

Правилата содржат особено одредби за работите и бројот на работниците кои на нив мора да работат за време на штрајк, а со цел за овозможување обновување на работата по завршување на штрајкот (производно одржувачки работи), односно со цел за вршење на работите кои се неопходно потребни заради спречување на загрозување на животот, личната сигурност или здравјето на граѓаните (нужни работи).

Со определување на работите од претходниот став не смее да се оневозможува или битно ограничува правото на штрајк.

Ако синдикатот и работодавачот не се спогодат, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на предлогот на работодавачот до синдикатот за определување на работите од ставот (2) на овој член, работодавачот или синдикатот може во рок од наредните 15 дена да бара за тие работи да одлучи арбитража.

Член 70

Организирањето или учеството во штрајк организиран во согласност со одредбите на закон или овој договор, не претставува повреда на договорот за вработување.

Работникот не смее да биде ставен во понеповолна положба од другите работници поради организирање или учество во штрајк, во согласност со закон и овој договор.

На работникот може да му се даде отказ само ако организиран или учествувал во штрајк организиран во спротивност со закон или овој договор или ако за време на штрајкот направил некоја друга тешка повреда на договорот за вработување.

Работникот не смее на кој било начин да биде присилен да учествува во штрајк.

На работниците учесници во штрајкот, за време на учество во штрајкот, работодавачот е должен да им уплатува придонеси од плата утврдени со посебните прописи на најниската основица за плаќање на придонесите.

Организаторот на штрајкот може од свои средства да им обезбеди надоместок на плата за времето на штрајк на работниците кои учествувале во штрајкот.

Член 71

Работодавачот може да бара од надлежниот суд да забрани организирање и спроведување на штрајк спротивен на законот, како и да бара надомест на штета која ја претрпел поради штрајкот.

Одлука за забрана на штрајк донесува надлежниот суд за работни спорови во прв степен.

По жалба против одлуката за забрана на штрајк, одлучува надлежниот суд.

Постапката по барањето за забрана на штрајк, односно отстранување од работа е итна.

Член 72

Синдикатот може да бара од надлежниот суд да забрани исклучување од работа за време на штрајк, спротивно на законот, како и да бара надомест на штета која тој и работниците ја претрпеле поради исклучувањето од работа за време на штрајкот.

Безбедност и здравје при работа

Член 73

Претставникот за безбедност и здравје при работа го избираат вработените од своите редови, на синдикален собир на мнозинскиот синдикат, по предлог на синдикатот.

Бројот на претставниците зависи од бројот на работените во претпријатието, согласно Законот за безбедност и здравје при работа.

Член 74

Работникот има право на заштита при работа. Заштитата на работа опфаќа мерки насочени кон создавање на сигурни услови за работа.

За обезбедување на потребните услови за заштита на работниците на работа, работодавачот односно овластен орган, донесува општ акт со кој се уредува заштитата на работниците во согласност со закон.

Работодавачот, при стапувањето на работникот на работа со договор за вработување, е должен да го запознае со сите опасности во работата и со правата и обврските во врска со заштитата на работа и услови за работа.

Работникот има право да одбие да работи ако му се заканува непосредна опасност по живот или здравјето, поради тоа што не се спроведени пропишаните мерки за безбедност и здравје при работа.

Член 75

Работодавачот, врз основа на научни сознанија (меѓународни стандарди) и современите достигнувања, должен е да ја обезбеди работата на начин со кој се обезбедува сигурноста на работењето и заштитата на здравјето на работниците да презема мерки и да утврдува нормативи со кои се обезбедува психофизичкото здравје и личната сигурност, особено:

- да ги утврдува мерките за безбедност и здравје при работа на начин и со средства со кои максимално би ја обезбедил сигурноста на работниците, да ги смалува можностите за повреда и професионални заболувања;
- да го информира синдикалниот повереник за потешките повреди на работа, колективните несреќи, професионалните болести и слично;
- на работниците да им обезбеди обука во согласност со прописите од областа на безбедност и здравје.

Посебна заштита на жената, младите, и инвалидните работници

Член 76

Работнички за време на бременост не смеат да ги извршуваат следниве работи:

- за кои се бара посебен услов, здравствена, телесна и психофизичка состојба;
 - кои се утврдени како напорни;
 - кои имаат штетно влијание врз здравјето на трудницата и врз бременоста.
- Напорни и за здравје штетни работи кои не смеат за време на бременост да се обавуваат се:
- работи што предизвикуваат постојани и силни вибрации на телото и врева што предизвикува подолг притисок на телото;
 - работи со опасни предмети и материјали штетни по здравје;
 - работи во простории во кои доаѓа до опасни зрачења;
 - работи кај кои е потребно да се дигаат и пренесуваат товари;
 - работи што се извршуваат претежно во нефизиолошка или присилна положба.

Член 77

Работникот со намалена работна способност и работник кој работи на работа за која постои опасност од настапување на инвалидност, има право на работа на соодветно работно место според стручната подготовка и работното искуство.

Член 78

Работните места на кои не смеат да работат работници помлади од 18 години се определуваат со колективниот договор на ниво на работодавач.

IX. МИРНО РЕШАВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ И КОЛЕКТИВНИТЕ РАБОТНИ СПОРОВИ

Член 79

Индивидуален работен спор претставува спор во врска со остварувањето на правата на работникот утврдени со закон, со колективниот договор и со договорот за вработување.

Колективни работни спорови се спорови во врска со склучувањето, измената и дополнувањето и примената на колективниот договор, остварување на правото на синдикално организирање и штрајк.

Член 80

Споровите што не можат да се решат со меѓусебно спогодување, можат да се решат по пат на помирување или по пат на арбитража.

Помирувањето е процес во кој независна трета страна определена од страните во спорот им помага на страните во спорот во изнаоѓање на решение за спорот.

Арбитража е решавање на спор од страна на трета страна која ја определиле страните во спорот и која одлучува за спорот.

Член 81

Лицата помирувачи, односно арбитри страните во спорот ги бираат од Листата на помирувачи односно арбитри што ја утврдуваат самите.

Страните во спорот заеднички го определуваат третиот член во постапката за помирување односно арбитража.

Постапка за помирување (мировен совет)

Член 82

Индивидуалните и колективните работни спорови можат да се решаваат по пат на мирен и пред поседен мировен совет.

Постапката за помирување започнува со предлог од која било страна, најдоцна во рок од 5 дена од настанувањето на спорот, во кој предлагачот на помирувањето ја изнесува содржината на спорниот однос.

По добивањето на предлогот другата страна е должна да одговори во рок од 3 дена.

Страните во спорот во мировниот совет предлагаат свој член, а заеднички го определуваат третиот член на мировниот совет од листата на помирувачи.

Помирувачот раководи со мировниот совет и им помага на страните во спорот во изнаоѓање решение за спорот.

Во случај, другата страна да не одговори на предлогот, не именува член за мировниот совет, не се избере помирувач или не се постигне спогодба за решавање на спорот, постапката за помирување се запира.

Член 83

Постапката за помирување страните во спорот се должни да ја завршат во рок од 15 дена, од поднесувањето на предлогот за постапка за помирување.

Спогодбата што ќе се постигне во постапката за помирување мора да биде во писмена форма и истата е задолжителна за страните во спорот.

Член 84

Со колективен договор на ниво на работодавач може да се доуреди формирањето на посебен мировен совет и постапката на решавање на индивидуален или колективен работен спор.

Постапка пред арбитража**Член 85**

Во случај на колективен работен спор, која било од страните во спорот може да поднесе предлог за постапка пред арбитража, во рок од 8 дена од денот на настанувањето на спорот, односно од денот на запирањето на постапката за помирување.

Арбитража може да врши еден или повеќе арбитри.

Страните во спорот заеднички го избираат арбитерот или арбитрите од Листата на арбитри.

Арбитерот е должен да закаже расправа во рок од 5 дена од приемот на предлогот.

На расправата се повикуваат овластени претставници на страните во спорот.

Одлуката на арбитерот е конечна и задолжителна за страните во спорот.

Постапката пред арбитража завршува во рок од 25 дена од денот на настанувањето на спорот.

Х. ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ**Член 86**

Работодавачот обезбедува задолжително редовно и навремено информирање на работниците за деловните и развојните решенија од влијание на економската и социјалната положба на работниците, а особено за:

- годишни и повеќегодишни планови за развој;
- организациски промени;
- одлуки со кои се уредуваат правата од работен однос на работниците;
- годишни деловни резултати;
- други значајни деловни и развојни решенија и
- други прашања од заеднички интерес.

Информирањето се врши писмено, а за одредени работи и усно, преку гласило, билтен, инфо-интерн, на состаноци и на друг начин утврден од страна на работодавачот или со колективен договор на ниво на работодавач.

Член 87

На ниво на работодавач синдикатот избира или именува претставник за информирање и консултирање.

За избраниот или именуваниот претставник синдикатот го информира работодавачот.

Учество на работниците во работењето**Член 88**

Органот на управување на работодавачот, во рамките на своите надлежности се грижи за остварување на правата на работниците во согласност со Законот, Статутот на работодавачот, овој Колективен договор и со други општи акти, со кои на работниците им се овозможува:

1. Да го следат извршувањето на одредбите на овој Колективен договор и на другите акти на работодавачот кои се однесуваат на социјалната и економската положба на работниците;
2. Да ги утврдуваат ставовите на работниците кои се доставуваат до надлежните органи на работодавачот и
3. Да расправаат и да одлучуваат за предлозите на Синдикатот.

XI. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ**Член 89**

Работникот има право на стручно оспособување и образование во зависност од процесот на работа кога тоа е во интерес на работодавачот.

Работникот може стручно да се оспособува и образува доколку работодавачот го упати на стручно оспособување и образование.

Доколку стручното оспособување и образование е организирано во текот на работното време, работникот користи платено отсуство поради оспособување и образование.

Програмата, времетраењето, правата и обврските на договорените страни во однос на образованието, дошколоувањето и оспособувањето на работниците во врска со потребите на работодавачот се уредуваат со акт на работодавачот.

На работникот кој во интерес на работодавачот е упатен на стручно оспособување и образование, му се исплаќа редовно и соодветен износ на трошоците сврзани со тоа, како што се:

- превоз;
- котизација, школарина;
- трошоци за исхрана и
- трошоци за престој.

По завршувањето на стручното оспособување, преквалификација односно доквалификација, за потребите на работодавачот, работодавачот може да му понуди нов договор за вработување на работникот.

Ученици и студенти**Член 90**

Работодавачот во договор со надлежната образовна организација прифаќа ученици и студенти на практична работа.

На учениците и студентите што ќе вршат практична работа кај работодавачот им се обезбедува обука за безбедност и здравје при работа, соодветни заштитни средства, лична заштитна опрема, исхрана и превоз до работа и од работа, доколку такви се организирани.

Одлука за прием на ученици и студенти на практична работа донесува овластено лице.

XII. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ**Член 91**

Работодавачот е должен да создаде услови за извршување на активностите на Синдикатот во врска со заштитата на правата на работниците од работниот однос, утврдени со закон и колективен договор.

Активноста на Синдикатот во согласност со став 1 од овој член, не може да се спречи со акт на работодавачот.

Член 92

На барање на Синдикатот, работодавачот доставува податоци и информации за оние прашања што имаат најнепосредно влијание врз материјалната и социјалната положба на членовите на Синдикатот (работниците) и ги разгледува мислењата и предлозите на Синдикатот во постапката на донесување одлуки и решенија, што имаат битно влијание врз материјалната и социјалната положба, односно во остварувањето на правата на работниците.

На синдикалниот претставник му се овозможува непречено комуницирање со работодавачот или од него овластено лице и со сите работници во претпријатието, кога тоа е неопходно за остварување на функцијата на Синдикатот.

На овластениот синдикален претставник кој не е вработен кај работодавачот, мора да му се овозможи непречена комуникација и синдикална активност од страна на работодавачот.

Член 93

Работодавачот ја пресметува и уплатува синдикалната членарина од нето платата на работникот согласно Одлуката на Синдикатот.

Работодавачот обезбедува стручни, административни и технички услови за работа и остварување на функциите на Синдикатот.

Член 94

Синдикалниот претставник има посебна заштита и не може да биде повикан на одговорност ниту доведен во неповолна положба, вклучувајќи го и престанокот на неговиот работен однос, освен во случај на извршување на кривично дело или предизвикување на поголема материјална штета кај работодавачот.

Како синдикален претставник, се сметаат и функционерите во синдикатот, кои се вработени кај работодавачот, а својата функција ја извршуваат волонтерски.

Посебната заштита на синдикалниот претставник трае за време на неговиот мандат и две години потоа.

Член 95

Синдикалниот претставник не може:

- да биде упатен на привремен принуден одмор;
- да биде распореден на друго работно место без негова согласност.
- да му престане работниот однос од деловни причини.

Член 96

Со одлука на Синдикатот, се утврдува бројот на синдикалните претставници кои уживаат заштита, а тоа се: членовите на извршните одбори во основните организации и бираните претставници во повисоките органи на синдикатот.

Член 97

Работодавачот е должен на синдикалниот претставник да му овозможи платено отсуство од работа заради ефикасно вршење на функциите на Синдикатот и синдикалното образование и оспособување.

Начинот, времето и условите на ослободување од работа на синдикалниот претставник, се уредуваат со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач.

Член 98

Член на Синдикатот кој е избран, односно именуван во органите на Синдикатот, чие вршење на функцијата бара привремено да престане да работи кај работодавачот, има право, по престанување на функцијата што ја вршел, во рок од 5 дена, да се врати кај работодавачот на работно место кое одговара на неговата стручна подготовка, за што се склучува посебен договор со работодавачот.

XIII. ИЗМЕНУВАЊЕ, ДОПОЛНУВАЊЕ, ТОЛКУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР**Изменување и дополнување на колективниот договор****Член 99**

Секој учесник може да предложи изменување и дополнување на овој Колективен договор.

Предлогот за изменување и дополнување на овој Колективен договор во писмена форма се доставува до другиот учесник кој е должен да се изјасни во рок од 30 дена.

Во случај ако другиот учесник не го прифати или не се изјасни по предлогот во рок од став 2 на овој член, учесникот-предлагачот може да започне постапка за усогласување.

Член 100

Постапката за усогласување започнува на барање на еден од учесниците во Колективниот договор и треба да заврши во рок од 60 дена од поднесувањето на барањето.

Следење на примената на колективниот договор**Член 101**

За следење на примената на овој Колективен договор учесниците формираат комисија.

Секој од учесниците на овој Колективен договор именува по 3 члена во комисијата од став 1 на овој член, во рок од 15 дена од склучувањето на овој колективен договор.

Комисијата ќе работи по изготвен деловник за работа.

Толкување на колективниот договор**Член 102**

Комисијата од член 97 на овој Колективен договор дава толкување на одредбите на овој Колективен договор.

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 103**

За решавање на споровите меѓу потписниците на овој Колективен договор што не можат да се решат со меѓусебно договарање, се формира комисија за усогласување.

Секој од учесниците именува по два члена во комисијата за усогласување.

Член 104

Трошоците за подготвување и следење на примена-та на овој Колективен договор, потписниците ги сносат подеднакво.

Член 105

Овој Колективен договор се склучува за време од две години.

Важењето на овој Колективен договор се продолжува доколку страните склучат спогодба најдоцна 30 дена пред истекот на важењето на Колективниот договор.

По истекот на рокот за кој е склучен овој колективен договор, неговите одредби ќе се применуваат и понатаму се до склучување на нов колективен договор.

Член 106

Овој Колективен договор неговите изменувања и дополнувања, се доставуваат на регистрација до министерството надлежно за работите од областа на трудот, а се објавуваат во "Службен весник на РМ".

Колективните договори на ниво на работодавач се регистрираат кај Самостојниот синдикат на работниците од енергетика и стопанството на Македонија и Здружението за енергетика од приватниот сектор при Организацијата на работодавачи на Македонија.

Член 107

Овој колективен договор стапува во сила со денот на склучувањето, а ќе се применува од денот на неговото објавување во "Службен весник на РМ".

Претседател на Здружението за енергетика од приватниот сектор на Организацијата на работодавачите на Македонија

Диплинж. Вернер Хенгст
Претседател,
Ангел Димитров, с.р.

Бр. 0101-28
20 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Самостоен Синдикат на работниците од енергетика и стопанството на Македонија

Диплинж. Роберт Симоноски

Бр. 21-1-139
20 ноември 2014 година
Скопје

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

5641.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 85/2010, 47/2011, 135/2011, 79/2013 и 13/2014), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-ноември 2014 година, во однос на просечните цени на мало во 2013 година, изнесува - 0,8%.

Директор,
д-р **Благица Новковска**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о. Ќ Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД Ќ Скопје.
Печат: **ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.**

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014182